

# Посебни финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол АД, Скопје

31 декември 2021 година



# Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Посебен извештај за финансиската состојба	3
Посебен извештај за сеопфатна добивка	4
Посебен извештај за промени во капиталот	5
Посебен извештај за паричните текови	6
Белешки кон посебните финансиски извештаи	7
Прилози	

## Извештај на независниот ревизор

До: Раководството и Акционерите на  
Макпетрол АД Скопје

Грант Торнтон ДОО  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
Т +389 (0)2 3214 700  
Ф +389 (0)2 3214 710  
Е Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.

#### Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Макпетрол а.д., Скопје за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021.

  
Марјан Андонов  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје  
  
Скопје, 01 март 2022 година  
Маја Атанасовска  
Овластен ревизор

# Посебен извештај за финансиската состојба

	Бел.	2021 000 мкд	На 31 декември 2020 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	5	4.082.130	4.029.455
Нематеријални средства	6	8.070	5.067
Вложувања во недвижности	7	27.041	27.772
Вложувања во подружници	9	285.241	285.241
Вложувања во придружени друштва	9	536.118	536.118
Финансиски средства расположливи за продажба	10	765.644	1.632.234
Финансиски побарувања	11	1.237	822
		<b>5.705.481</b>	<b>6.516.709</b>
<b>Тековни средства</b>			
Финансиски побарувања	11	719	530
Залихи	12	1.032.122	830.742
Побарување за платен данок од добивка		-	58.745
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	1.064.808	552.239
Парични средства и еквиваленти	14	266.240	249.926
		<b>2.363.889</b>	<b>1.692.182</b>
Нетековни средства чувани за продажба		3.722	3.722
<b>Вкупно средства</b>		<b>8.073.092</b>	<b>8.212.613</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	15	3.135.464	3.135.464
Резерви	15	1.000.070	714.942
Акумулирани добивки		2.309.849	1.224.646
		<b>6.445.383</b>	<b>5.075.052</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Позајмици со камата	16	-	120.000
		-	<b>120.000</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Позајмици	16	95.914	1.982.878
Обврски за данок од добивка		85.850	7.645
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	1.445.945	1.027.038
		<b>1.627.709</b>	<b>3.017.561</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>1.627.709</b>	<b>3.137.561</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>8.073.092</b>	<b>8.212.613</b>

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 28 февруари 2022 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски  
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ  
Директор на Дирекција за финансии

# Посебен извештај за сеопфатна добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2021 000 мкд	2020 000 мкд
Приходи од продажба	18	21.331.561	16.562.716
Останати деловни приходи	19	1.140.978	187.881
Потрошени материјали		(167.214)	(238.273)
Набавна вредност на продадени стоки		(18.409.086)	(14.045.390)
Трошоци за користи на вработените	20	(1.255.379)	(1.131.678)
Амортизација и депрецијација	5,6,7	(248.674)	(243.712)
Останати деловни трошоци	21	(834.377)	(768.220)
Промени во залихите		(4.598)	108.765
<b>Добивка од работење</b>		<b>1.553.211</b>	<b>432.089</b>
Финансиски приходи	22	5.774	6.041
Финансиски расходи	22	(32.734)	(57.077)
Финансиски (расходи). нето		(26.960)	(51.036)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>1.526.251</b>	<b>381.053</b>
Данок на добивка	23	(152.248)	(31.532)
<b>Добивка за годината</b>		<b>1.374.003</b>	<b>349.521</b>
<b>Останата сеопфатна добивка за годината:</b>			
Промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	10,15	283.866	42.966
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>1.657.869</b>	<b>392.487</b>
Добивка расположлива за сопствениците		1.374.003	349.521
<b>Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците</b>		<b>1.657.869</b>	<b>392.487</b>
<b>Заработувачка по акција (денари по акција)</b>			
- Основна и разводнета	24	13.585	3.436

# Посебен извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал				Акумулир. Добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
	Регистриран капитал 000 мкд	Сопствени акции 000 мкд	Премии 000 мкд	Резерви 000 мкд		
<b>На 01 јануари 2021 година</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>714.943</b>	<b>1.224.645</b>	<b>5.075.052</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки (Бел. 15)	-	-	-	17.476	(17.476)	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(287.538)	(287.538)
Распоред од акумулирани добивки (Бел. 15)	-	-	-	(16.215)	16.215	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	1.261	(288.799)	(287.538)
Добивка за годината	-	-	-	-	1.374.003	1.374.003
Останата сеопфатна добивка (Бел. 10 и 15)	-	-	-	283.866	-	283.866
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	283.866	1.374.003	1.657.869
<b>На 31 декември 2021 година</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>1.000.070</b>	<b>2.309.849</b>	<b>6.445.383</b>
<b>На 01 јануари 2020 година</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(318.804)</b>	-	<b>719.784</b>	<b>1.156.025</b>	<b>5.040.847</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки (Бел. 15)	-	-	-	(47.807)	47.807	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(288.108)	(288.108)
Пренос од премии на ак.добивки (Бел. 15)	-	-	40.600	-	(40.600)	-
Откуп на сопствени акции	-	(29.574)	(40.600)	-	-	(70.174)
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	(29.574)	-	(47.807)	(280.901)	(358.282)
Добивка за годината	-	-	-	-	349.521	349.521
Останата сеопфатна добивка (Бел. 10 и 15)	-	-	-	42.966	-	42.966
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	42.966	349.521	392.487
<b>На 31 декември 2020 година</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>714.943</b>	<b>1.224.645</b>	<b>5.075.052</b>

# Посебен извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2021 000 мкд	31 декември 2020 000 мкд
<b>Деловни активности</b>			
Приливи од купувачи		20.961.019	16.931.605
Исплати на добавувачи и вработени		(20.455.166)	(16.005.388)
		<b>505.853</b>	<b>926.217</b>
Платена камата		(30.342)	(55.572)
Платен данок од добивка		(15.298)	(107.638)
		<b>460.213</b>	<b>763.007</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема	5	(300.000)	(290.045)
Набавка на нематеријални средства	6	(5.252)	(2.583)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема	5	935	2.858
Приливи од продажба на вложувања во хартии од вредност	10	2.015.382	-
Приливи од финансиски позајмици, нето	11	(604)	1.143
Приливи од камати		3.690	4.398
Приливи од дивиденди	9	135.174	98.144
		<b>1.849.325</b>	<b>(186.085)</b>
<b>Финансиски активности</b>			
Платени дивиденди		(286.860)	(286.860)
Откупени сопствени акции		-	(70.174)
(Отплата) на кредити		(8.504.186)	(7.873.634)
Приливи од кредити		6.497.822	7.641.049
		<b>(2.293.224)</b>	<b>(589.619)</b>
<b>Нето промена на парични средства и еквиваленти</b>		<b>16.314</b>	<b>(12.697)</b>
Парични средства и еквиваленти на почетокот		249.926	262.623
<b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>	<b>14</b>	<b>266.240</b>	<b>249.926</b>



# Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 1 Општи информации

Макпетрол а.д. Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4. 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Деловните активности на Друштвото исто така вклучуваат и производство и продажба на биодизел, како и продажба на големо и мало на трговски стоки, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку глобални трговски марки, како што се: Honda, Valvoline, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.

Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, производство на горива наменети за транспорт со намешување на фосилни и биогорива, трговија со природен гас и производство на електрична енергија.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1.870 лица (2020: 1.854 лица). Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Северна Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Друштвото е Матично Друштво на Групата Макпетрол а.д. Скопје и подружници. Деталите на вложувањата на Друштвото во подружниците за објавените финансиски периоди се објавени во Белешката 9.

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 215/2021) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие посебни финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност (види Бел.9).

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година.

**Основа за подготовка (продолжува)**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

**2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење**

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени врз основа за претпоставката за неограничен континуитет што подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето. Раководството на Друштвото направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза врз подготовката и презентацијата на овие посебни финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и безвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи како неограничен континуитет.

**2.3 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2021	31 декември 2020
1 УСД	54.3736 денари	50.2353 денари
1 ЕУР	61.6270 денари	61.694 денари
1 ЦХФ	59.4683 денари	56.8242 денари
1 ГБП	73.4267 денари	68.3136 денари
1 ЦАД	42.5571 денари	39.293 денари
1 АУД	39.5197 денари	38.4986 денари
1 ЈПУ	0.47250 денари	0.4874 денари

**2.4 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек.

#### Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓување се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

#### 2.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи пропорционална метода во текот на период од две до пет години.

#### 2.6 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалена за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

#### 2.7 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.4.

#### 2.8 Оштетување на нефинансиски средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба, недвижностите за изнајмување и нетековните средства чувани за продажба, се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

## 2.9 Вложување во подружници и придружени друштва

### Подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

### Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

## 2.10 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

### Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото, средствата класифицирани во оваа категорија се незначајни.

### Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

### Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

### Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

#### Финансиски средства (продолжува)

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останата сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

#### Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

#### Оштетувањето на финансиските средства

##### а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

##### б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, акумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

### 2.11 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

### 2.12 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

### 2.13 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

### 2.14 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

### 2.15 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

#### (а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

#### (б) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

#### (в) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува)

#### (г) Акумулирана добивка

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

### 2.16 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

#### Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

#### Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност, разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

### 2.17 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

### 2.18 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

#### Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2021 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

#### Наем (продолжува)

##### Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

## 2.19 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

#### Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

#### Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

## 2.20 Надомести за вработените

#### Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

#### Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

#### Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.



## 2.21 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

## 2.22 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

## 2.23 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместок што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

### Приходи од продажба

#### Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

#### Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

### Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

### Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

### Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задочнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

### Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

### Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

#### **Пребивање на приходите и расходите**

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи, Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

#### **2.24 Распределба на дивиденда**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

#### **2.25 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

#### **2.26 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

#### **2.27 Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### 3.2 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој клиент е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на Извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 мкд):

	2021	2020
<b>Класи на финанс. средства - евидентирана вредност</b>		
<b>Финансиски средства расположливи за продажба</b>		
Удели во капиталот во домашни котирани и некотирани друштва	765.644	1.632.234
<b>Кредити и побарувања</b>		
Финансиски побарувања	1.956	1.352
Побарувања од купувачи, нето	145.359	128.797
Побарувања по камати на купувачите, нето	2.308	1.919
Побарувања од продажба на платежни картички	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.696	8.219
Останати побарувања	4	45
Парични средства и еквиваленти	266.240	249.926
	<b>1.369.672</b>	<b>2.174.895</b>

#### 3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото. Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото.

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд).

	31 декември 2021		31 декември 2020	
	Тековни До 1 год.	Нетековни	Тековни До 1 год.	Нетековни
Обврски од добавувачи	538.373	-	392.803	-
Дивиденди	4.294	-	3.016	-
Позајмици со камата	95.914	-	1.982.878	120.000
Обврски спрема вработените	62.049	-	59.991	-
	<b>700.630</b>	<b>-</b>	<b>2.438.688</b>	<b>120.000</b>

### 3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

#### Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд):

	2021	2020
<b>Средства</b>		
ЕУР	5.832	987
УСД	41.101	13.375
	<b>46.933</b>	<b>14.362</b>
<b>Обврски</b>		
ЕУР	70.788	61.204
ГБП	-	4.081
УСД	56.889	11.776
	<b>127.677</b>	<b>77.061</b>

#### Анализа на сензитивноста

	Промени во		2021		2020	
	2021	2020	Добивка или загуба		Добивка или загуба	
			(000 мкд)			
ЕУР	1%	1%	(650)	(602)		
ГБП	1%	1%	-	(41)		
УСД	5%	5%	(790)	80		

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината. при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

#### Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

Пазарни ризици (продолжува)

	2021 (000 мкд)	2020 (000 мкд)
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни</i>		
Фин. средства расположливи за продажба	765.644	1.632.234
Побарувања од купувачи, нето	145.359	128.797
Побарувања по камати на купувачите, нето	2.308	1.919
Побарувања од продажба на картички	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.696	8.219
Финансиски побарувања	1.956	1.352
Останати побарувања	4	45
Парични средства и еквиваленти	266.240	249.926
	<b>1.369.672</b>	<b>2.174.895</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски од добавувачи	538.373	392.803
Дивиденди	4.294	3.016
Обврски спрема вработени	62.049	59.991
	<b>604.716</b>	<b>455.810</b>
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици	95.914	1.902.878
<i>Со варијабилна каматна стапка</i>		
Позајмици	-	200.000
	<b>700.630</b>	<b>2.498.697</b>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

(000 мкд)	Нето износ	2%	2021 -2%
Со променлива каматна стапка	-	-	-
	Нето износ	2%	2020 -2%
Со променлива каматна стапка	(200.000)	(4.000)	4.000

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

**3.5 Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот. Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

**Ризик при управување со капитал (продолжува)**

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2021 (000 мкд)	2020 (000 мкд)
Позајмици	95.914	2.102.878
Парични средства и парични еквиваленти	(266.240)	(249.926)
Нето обврски	(170.326)	1.852.952
Капитал – вкупно	6.445.383	5.075.052
	-	<b>0.37</b>

**3.6 Проценка на објективна вредност**

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството. Зависно од видот на средството или обврската.

**3.6.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност**

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци. Покрај котираните цени. Вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската. Или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

<b>31 декември 2021</b>	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт. од вред. Кај котираны домашни друштва	765.644	-	-	765.644
<b>31 декември 2020</b>	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт. од вред. Кај котираны домашни друштва	481.778	-	-	481.778
Удели во капиталот на домашни некотираны субјекти	-	1.150.456	-	1.150.456

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датуми на известување е објавено во Белешката 10.

### 3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2021	2020	2021	2020
<b>Средства</b>				
Финансиски побарувања	1.956	1.352	1.956	1.352
Побарувања од купувачи. Нето	145.359	128.797	145.359	128.797
Побарувања од пресметани камати на купувачите. Нето	2.308	1.919	2.308	1.919
Побарувања од продажба на платежни картички	180.465	152.403	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.696	8.219	7.696	8.219
Останати побарувања	4	45	4	45
Парични средства и еквиваленти	266.240	249.926	266.240	249.926
<b>Вкупни средства</b>	<b>604.028</b>	<b>542.661</b>	<b>604.028</b>	<b>542.661</b>
<b>Обврски</b>				
Позајмици со камата	95.914	2.102.878	95.914	2.102.878
Обврски од добавувачи	538.373	392.803	538.373	392.803
Дивиденди	4.294	3.016	4.294	3.016
Обврски спрема вработени	62.049	59.991	62.049	59.991
<b>Вкупни обврски</b>	<b>700.630</b>	<b>2.558.688</b>	<b>700.630</b>	<b>2.558.688</b>

#### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

#### Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

#### Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

#### 4            **Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие посебни финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување кај нефинансиски средства*

При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Компанијата го зеде во предвид целокупното влијание на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

###### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираниите вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5, 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

###### *Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати. Во текот на 2021 година не се направени промени во претходно користените претпоставки.

###### *Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Друштвото се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

###### *Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.



#### Резервирања

Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2021 година не се направени промени во претходно користените претпоставки.

## 5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за. и инвест.во тек	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	920.413	4.459.135	2.599.864	243.691	8.223.103
Исправка на вредноста	-	(2.282.926)	(1.956.386)	-	(4.239.312)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>920.413</b>	<b>2.176.209</b>	<b>643.478</b>	<b>243.691</b>	<b>3.983.791</b>
<b>Промени во текот на 2020 година</b>					
Почетна нето евидентирана вредност	920.413	2.176.209	643.478	243.691	3.983.791
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	1.771	152.896	196.736	(61.358)	290.045
Трансфер во нематеријални средства (Бел. 6)	-	-	-	(599)	(599)
Корекции	-	-	(12)	-	(12)
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	(905)	(3.977)	(51.702)	-	(56.584)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	3.977	49.174	-	53.151
(Депрецијација) за годината	-	(104.924)	(135.413)	-	(240.337)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>921.279</b>	<b>2.224.181</b>	<b>702.261</b>	<b>181.734</b>	<b>4.029.455</b>
<b>На 31 декември 2020 год. / 01 јануари 2021 год.</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	921.279	4.608.054	2.745.061	181.734	8.455.953
Исправка на вредноста	-	(2.383.873)	(2.042.800)	-	(4.426.498)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>921.279</b>	<b>2.224.181</b>	<b>702.261</b>	<b>181.734</b>	<b>4.029.455</b>
<b>Промени во текот на 2021 година</b>					
Почетна нето евидентирана вредност	921.279	2.224.181	702.261	181.734	4.029.455
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	1.632	159.062	90.590	48.716	300.000
Корекции	-	-	4	-	4
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	-	(41.707)	(32.515)	-	(74.222)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	40.312	32.275	-	72.587
(Депрецијација) за годината	-	(108.312)	(137.382)	-	(245.694)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>922.911</b>	<b>2.273.536</b>	<b>655.233</b>	<b>230.450</b>	<b>4.082.130</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	922.911	4.725.409	2.803.140	230.450	8.681.910
Исправка на вредноста	-	(2.451.873)	(2.147.907)	-	(4.599.780)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>922.911</b>	<b>2.273.536</b>	<b>655.233</b>	<b>230.450</b>	<b>4.082.130</b>

### Продажби и расходувања

Во текот на 2021 година, Друштвото продаде и расходува дел од своите објекти и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 1.635 илјади денари (2020: 3.433 илјади денари) (види Белешка 21). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 935 илјади денари (2020: 2.858 илјади денари) (види Белешка 19).

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижност, постројки и опрема (продолжува)

#### Инвестиции во тек

На 31 декември 2021 и 2020 година, авансите за и инвестициите во тек се состојат од:

	2021	2020
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати	154.922	110.284
Аванси на добавувачи	33.794	22.957
Вложувања во Авио Сервис Скопје	13.744	10.857
Вложувања во Полнилница Миладиновци	11.615	10.568
Останати вложувања	8.746	4.040
Вложувања во административна зграда	7.495	13.428
Вложувања во хотел – Струга	78	5.827
Вложувања во хотел – Маврово	56	25
Вложувања во објект Галичица	-	3.748
	<b>230.450</b>	<b>181.734</b>

#### Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото нема заложено дел од своите недвижности како обезбедување (2020: обезбедување за позајмиците со камата - нето евидентирана вредност во износ од 1.390.055 илјади денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители изнесува Еур 33.287.963). (види Белешка 16 и 25).

## 6 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020 година</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	81.760	12.135	93.895
Исправка на вредноста	(76.632)	(12.135)	(88.767)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5.128</b>	<b>-</b>	<b>5.128</b>
<b>Промени во текот на 2020 година</b>			
Почетна нето евидентирана вредност	5.128	-	5.128
Набавки во текот на годината	1.984	-	1.984
Трансфер од средства во подготовка	599	-	599
(Амортизација) за годината	(2.644)	-	(2.644)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>5.067</b>	<b>-</b>	<b>5.067</b>
<b>На 31 декември 2020 год./ 01 јануари 2021 год.</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	84.343	12.135	96.478
Исправка на вредноста	(79.276)	(12.135)	(91.411)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5.067</b>	<b>-</b>	<b>5.067</b>
<b>Промени во текот на 2021 година</b>			
Почетна нето евидентирана вредност	5.067	-	5.067
Набавки во текот на годината	5.252	-	5.252
(Амортизација) за годината	(2.249)	-	(2.249)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>8.070</b>	<b>-</b>	<b>8.070</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	89.595	12.135	101.730
Исправка на вредноста	(81.525)	(12.135)	(93.660)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>8.070</b>	<b>-</b>	<b>8.070</b>

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 7 Вложувања во недвижности

	2021	2020
Производна хала	24.690	25.358
Административни згради	2.351	2.414
	<b>27.041</b>	<b>27.772</b>

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	Вложувања во објект
<b>На 01 јануари 2020</b>	<b>28.503</b>
(Депрецијација) за годината	(731)
<b>На 31 декември 2020/ 01 јануари 2021</b>	<b>27.772</b>
(Депрецијација) за годината	(731)
<b>На 31 декември 2021</b>	<b>27.041</b>

## 8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2021	2020
<b>Средства според Извештајот за финансиската состојба</b>		
<b>Финансиски средства расположливи за продажба</b>		
Хартии од вредност и капитални удели во домашни котиран и некотиран друштва	765.644	1.632.234
	<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>
<b>Кредити и побарувања</b>		
Финансиски побарувања	1.956	1.352
Побарувања од купувачи, нето	145.359	128.797
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	2.308	1.919
Побарувања од продажба на платежни картички	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.696	8.219
Останати побарувања	4	45
Парични средства и еквиваленти	266.240	249.926
	<b>604.028</b>	<b>542.661</b>
	<b>1.369.672</b>	<b>2.174.895</b>
<b>Обврски според Извештајот за финансиската состојба</b>		
<b>Останати финансиски обврски по аморт.наб.вр.</b>		
Позајмици	95.914	2.102.878
Обврски спрема добавувачи	538.373	392.803
Обврски по дивиденди	4.294	3.016
Обврски спрема вработените	62.049	59.991
	<b>700.630</b>	<b>2.558.688</b>

## 9 Вложувања во подружници и придружени друштва

### Подружници

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	31 декември 2021		31 декември 2020	
					Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Телма дооел Скопје	100.00	Македонија	Телевизиска програма и емитување	МКД	-	200.310	-	200.310
Пром-гас дооел Скопје			Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива	МКД	-	10.000	-	10.000
Макпетрол доо Белград	100.00	Србија	Трговија	УСД	452.500	25.075	452.500	25.075
Петролмак Солун	100.00	Грција	Трговија	ЕУР	810.000	49.856	810.000	49.856
						<b>285.241</b>		<b>285.241</b>

Во текот на 2020 година. Друштвото ја ликвидираше подружницата Шампион Макпетрол Дооел и призна расход во Извештајот за сеопфатна добивка во износ од 372 илјади денари (Белешка 21).

### Придружени друштва

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	2021		2020	
					Товарен патен транспорт	МКД	536.118	536.118
Оилко КДА Скопје	35.60	Македонија	Товарен патен транспорт	МКД	536.118	536.118	536.118	536.118
						<b>536.118</b>		<b>536.118</b>

### Приходи од дивиденда

Во текот на 2021 година. Друштвото оствари приход од дивиденди од вложувањата во подружници и придружени друштва, како и од финансиските средства расположливи за продажба во вкупен износ од 135.174 илјади денари (2020: 98.144 илјади денари) (види Белешка 19).

## 10 Финансиски средства расположливи за продажба

	2021	2020
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД Скопје	765.600	481.734
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА АД Скопје	-	1.150.456
Останати вложувања	44	44
	<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	1.632.234	1.589.268
Продажби во периодот	(1.150.456)	-
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.15)	283.866	42.966
<b>На 31 декември</b>	<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>

#### Продажба на вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА Скопје, кое со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 1.150.456 илјади денари во целост се состоеше од паричен и непаричен влог, евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето. Непаричниот влог се состоеше од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија.

Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје кои поседуваа по една обична акција, имаа меѓусебни судски спорови во однос на сопственоста на ГА-МА АД Скопје.

Во Службен весник бр. 317 од 31 декември 2020 година, објавен е Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба. Согласно Спогодбата, која е дел од Законот, двете страни се согласни да ги прекинат и да ги завршат судските постапки кои се водат пред национални судови – Основен суд Скопје II Скопје.

Согласно член 3 од Законот, двете страни склучија Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, за што е постигната согласност помеѓу Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје пред Центарот за разрешување на спорови и преговори при Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена на 05 ноември 2019 година. Согласно Спогодбата која е составен дел на Законот, двете страни склучија Спогодбата, потоа го известија судот за одрекување од тужбите и тужбените барања и за согласност за одрекување и откажување, за што судот донесе формални решенија, со клаузула за правосилност и извршливост. Отакако обезбедија Решенијата, Макпетрол АД ја понуди на продажба својата акција во ГА-МА АД на Владата на РСМ за цена од 32.773.905 евра.

Во текот на 2021 година, целата постапка е завршена и на 27 август 2021 година, по налог на Владата, Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост ја купи акцијата на Макпетрол а.д. Скопје за износ од 32.773.905 евра или во денарска противвредност од 2,015,382 илјади денари. Остварените приходи од продажба во износ од 864.926 илјади денари се признаени во останати приходи (Белешка 19).

#### 11 Финансиски побарувања

	2021	2020
Финансиски позајмици на физички лица и вработени	1.311	711
Финансиски позајмици на домашни правни субјекти	645	641
	<b>1.956</b>	<b>1.352</b>
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	719	530
Долгорочни финансиски побарувања	1.237	822
	<b>1.956</b>	<b>1.352</b>

Во текот на 2021 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 1.648 илјади денари (2020: 711 илјади денари) и оствари прилив од наплата во износ од 1.044 илјади денари (2020: 1.854 илјади денари).

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### Финансиски побарувања (продолжува)

#### Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2021	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	1.956	-	34.725	36.681
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1.956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.956</b>

#### 31 декември 2020

Набавна вредност	1.352	-	34.725	36.077
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1.352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.352</b>

#### Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	34.725	34.944
Отпис на резервација	-	(219)
<b>На 31 декември</b>	<b>34.725</b>	<b>34.725</b>

#### 12 Залихи

	2021	2020
Деривати и останати трговски стоки	754.618	554.294
Ситен инвентар и резервни делови	159.711	154.057
Недовршено производство и готови производи	117.793	122.391
	<b>1.032.122</b>	<b>830.742</b>

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	41.648	41.679
Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 21)	1.138	905
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 19)	(3.291)	(936)
<b>На 31 декември</b>	<b>39.495</b>	<b>41.648</b>

### 13 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2021	2020
<b>Побарувања од купувачи</b>		
Домашни купувачи	347.734	378.416
Странски купувачи	45.739	10.663
Поврзани субјекти	13.755	16.421
	<b>407.228</b>	<b>405.500</b>
Намалено за: резервирање поради оштетување	(261.869)	(276.703)
	<b>145.359</b>	<b>128.797</b>
<b>Побарувања за пресметани камати</b>		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	449.060	449.491
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(446.752)	(447.572)
	<b>2.308</b>	<b>1.919</b>
<b>Останати тековни побарувања</b>		
Аванси на добавувачи	496.685	112.054
Побарувања од продажба на платежни картички за полнење на нафтени деривати	180.465	152.403
Однапред платени трошоци	149.411	70.006
Побарувања за припејд картички за гориво	80.159	83.818
Побарувања од вработени	7.696	8.219
Побарувања од државата по основ на акцизи	6.670	-
Останати побарувања	4	45
	<b>921.090</b>	<b>426.545</b>
Намалено за: резервирање поради оштетување на останати побарувања	(3.949)	(5.022)
	<b>917.141</b>	<b>421.523</b>
	<b>1.064.808</b>	<b>552.239</b>

#### Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувања за пресметани камати

Салдото на побарувањата од купувачите и побарувања за пресметани камати може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

<b>31 декември 2021</b>	<b>Недоспеани неоштетени</b>	<b>Доспеани неоштетени</b>	<b>Оштетени</b>	<b>Вкупно</b>
Набавна вредност	126.040	21.608	708.621	856.269
Исправка на вредност	-	-	(708.621)	(708.621)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>126.040</b>	<b>21.608</b>	<b>-</b>	<b>147.648</b>

<b>31 декември 2020</b>	<b>Недоспеани неоштетени</b>	<b>Доспеани неоштетени</b>	<b>Оштетени</b>	<b>Вкупно</b>
Набавна вредност	122.379	8.337	724.275	854.991
Исправка на вредност	-	-	(724.275)	(724.275)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>122.379</b>	<b>8.337</b>	<b>-</b>	<b>130.716</b>

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувања за пресметани камати е како што следи:

	2021	2020
Од 1 - 3 месеци	6.013	1.330
Од 3 - 6 месеци	3.960	2.686
Од 6 - 12 месеци	2.508	1.508
Над 1 година	8.306	2.813
	<b>20.787</b>	<b>8.337</b>



Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи, побарувањата за камати и останатите побарувања во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	Купувачи		Камати и останати побарувања		Вкупно	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
На 01 јануари	276.703	271.847	452.594	449.380	729.297	721.227
Тековни оштетувања (бел.21)	7.993	5.780	-	3.854	7.993	9.634
Отпис на резервации	(16.340)	97	-	-	(16.340)	97
Ослобод.на резервации (бел.19)	(6.487)	(1.021)	(1.893)	(640)	(8.380)	(1.661)
<b>На 31 декември</b>	<b>261.869</b>	<b>276.703</b>	<b>450.701</b>	<b>452.594</b>	<b>712.570</b>	<b>729.297</b>

Во текот на 2021 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 671 илјади денари (2020: 81 илјади денари) (види Белешка 21).

#### 14 Парични средства и еквиваленти

	2021	2020
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	160.012	144.223
Готовина во благајна	853	995
Парични еквиваленти – вредносни картички	57.407	65.024
Останати средства	47.968	39.684
	<b>266.240</b>	<b>249.926</b>

#### 15 Капитал

##### Акционерски капитал

На 31 декември 2021 и 2020 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 3.483.842 илјади денари, (денарска противвредност на 57.459.792 Евра). Истиот е поделен на 112.382 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 511.29 Евра по акција.

Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската книга на Друштвото, на 31 декември 2021 и 2020 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Домашни правни лица	39.54%	39.28%
Домашни физички лица	59.04%	59.50%
Странски правни лица	0.40%	0.40%
Странски физички лица	1.02%	0.82%
	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### Капитал (продолжува)

Прегледот на движењето на акционерскиот капитал во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	Сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
<b>01 јан.2020</b>	<b>112.382</b>	<b>(10.284)</b>	<b>102.098</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(318.804)</b>	-	<b>3.165.038</b>
Откуп на сопств.акции	-	(954)	(954)	-	(29.574)	-	(29.574)
<b>31 дек. 2020</b>	<b>112.382</b>	<b>(11.238)</b>	<b>101.144</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>3.135.464</b>
<b>01 јан.2021</b>	<b>112.382</b>	<b>(11.238)</b>	<b>101.144</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>3.135.464</b>
<b>31 дек. 2021</b>	<b>112.382</b>	<b>(11.238)</b>	<b>101.144</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>3.135.464</b>

Во текот на 2020 година Друштвото откупи 954 сопствени акции за износ од 70.174 илјади денари.

#### Резерви

Движењето на сметката на резервите во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	Законски резерви	Статутарни резерви за откуп на сопств. акции	Ревалоризациони резерви	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020</b>	<b>72.836</b>	<b>456.308</b>	<b>190.640</b>	<b>719.784</b>
Распоред на акум.добивка	43.908	(91.716)	-	(47.808)
Ефект од промена на објект.вред.на влож.увања (бел.10)	-	-	42.966	42.966
<b>На 31 дек. 2020/ 01 јануари 2021</b>	<b>116.744</b>	<b>364.592</b>	<b>233.606</b>	<b>714.942</b>
Распоред на акум.добивка	17.476	(16.215)	-	1.261
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.10)	-	-	283.866	283.866
<b>На 31 декември 2021</b>	<b>134.220</b>	<b>348.377</b>	<b>517.473</b>	<b>1.000.070</b>

#### Дивиденди

Во текот на 2021 Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 287.538 илјади денари (2020: 288.108 илјади денари).

#### 16 Позајмици

	2021	2020
<b>Долгорочни позајмици со камата од домашни банки</b>		
Позајмици со фиксна каматна стапка	-	120.000
<b>Краткорочни позајмици со камата од домашни банки</b>		
Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка	95.540	1.782.878
Краткорочни кредити од домашни банки со варијабилна стапка	-	200.000
Останати обврски кон домашни банки со фиксна каматна банка	374	
	<b>95.914</b>	<b>2.102.878</b>

Во текот на 2021 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 6.497.822 илјади денари (2020: 7.641.049 илјади денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 8.504.186 илјади денари (2020: 7.873.634 илјади денари).

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 17 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2021	2020
<b>Добавувачи</b>		
Домашни добавувачи	334.775	285.694
Странски добавувачи	124.390	73.661
Поврзани субјекти	79.208	33.448
	<b>538.373</b>	<b>392.803</b>
<b>Останати тековни обврски</b>		
Примени аванси од купувачи	346.576	178.577
Издадени платежни картички ВЕРНА	167.307	118.122
Обврски за акцизи	102.071	92.837
Обврски за ДДВ	91.932	66.618
Обврски по картици за гориво	63.502	48.798
Обврски спрема вработените	62.049	59.991
Пресметани трошоци	35.742	33.026
Обврски за персонален данок и придонеси од плати	31.461	30.222
Обврски по дивиденди	4.294	2.818
Обврски за отпремнини	2.556	3.016
Останато	82	210
	<b>907.572</b>	<b>634.235</b>
<b>Вкупно добавувачи и останати обврски</b>	<b>1.445.945</b>	<b>1.027.038</b>

## 18 Приходи од продажби

	2021	2020
Трговска стока	21.195.626	16.426.332
Надомест за задолжителни стокови резерви	57.875	54.462
Наем	50.282	49.058
Угостителство	13.777	15.628
Услуги	12.832	13.349
Готови производи	915	1.759
Останати приходи од продажба	254	2.128
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>21.331.561</b>	<b>16.562.716</b>
<b>Од кои:</b>		
Приходи од продажба на домашен пазар	20.614.704	16.250.704
Приходи од продажба на странски пазар	716.857	312.012
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>21.331.561</b>	<b>16.562.716</b>
<b>Од кои:</b>		
Приходи од продажба на мало	18.595.647	14.232.386
Приходи од продажба на големо	2.735.914	2.330.330
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>21.331.561</b>	<b>16.562.716</b>

## 19 Останати деловни приходи

	2021	2020
Приходи од продажба на ГА-МА (Бел. 10)	864.926	-
Приходи од дивиденди (Бел. 9)	135.174	98.144
Приходи од отпис на обврски и вишоци по попис	78.207	36.220
Приходи од добиени работи	26.260	26.533
Ослободување на резервации од оштетув.на побарув. (Бел. 13)	8.380	1.661
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 12)	3.291	936
Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 5)	935	2.858
Останато	23.805	21.529
	<b>1.140.978</b>	<b>187.881</b>

## 20 Трошоци за користи на вработените

	2021	2020
Бруто плати	1.103.977	1.079.871
Останати надоместоци и награди	148.846	48.989
Отпремнини при пензионирање	2.556	2.818
	<b>1.255.379</b>	<b>1.131.678</b>

Останатите надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор. Отпремнини при пензионирање, разни видови помош, бонуси и сл.

## 21 Останати деловни трошоци

	2021	2020
Транспортни услуги	300.344	267.603
Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација	101.484	104.718
Останати услуги	88.408	85.872
Услуги за одржување и заштита	85.995	77.687
Банкарски и трошоци на платниот промет	52.856	36.833
Премии за осигурување	44.476	45.505
Кусоци на залихи	31.914	26.274
Наемнини	29.249	29.554
ПТТ услуги	25.641	25.458
Донации	19.235	13.094
Други даноци, придонеси и членарини	11.549	11.856
Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.13)	7.993	9.634
Неотпишана вред. на продадена и расходувани објекти и опрема (Бел.5)	1.635	3.433
Вредносно усогласување на залихи (Бел. 12)	1.138	905
Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.13)	671	81
Вредносно усогласување на вложувања во подружници (бел.9)	-	372
Останати трошоци	31.789	29.341
	<b>834.377</b>	<b>768.220</b>

## 22 Финансиски приходи и расходи

	2021	2020
<b>Приходи</b>		
Приходи од камати	3.690	4.398
Позитивни курсни разлики	2.084	1.643
	<b>5.774</b>	<b>6.041</b>
<b>Расходи</b>		
Расходи по камати	(30.342)	(55.572)
Негативни курсни разлики	(2.392)	(1.505)
	<b>(32.734)</b>	<b>(57.077)</b>
<b>Финансиски (расходи), нето</b>	<b>(26.960)</b>	<b>(51.036)</b>

## 23 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2021 и 2020 е како што следи:

	2021	2020
<b>Добивка пред оданочување:</b>	<b>1.526.251</b>	<b>381.053</b>
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	145.099	61.765
Даночен кредит за наплатени побарувања	(7.302)	(6.514)
Даночен кредит за вратен дел од заем	(328)	(843)
Даночен кредит за дивиденда	(135.174)	(98.144)
<b>Основа за оданочување</b>	<b>1.528.546</b>	<b>337.317</b>
Даночна стапка	10%	10%
<b>Тековен даночен трошок</b>	<b>152.855</b>	<b>33.732</b>
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(607)	(2.200)
<b>Данок на добивка</b>	<b>152.248</b>	<b>31.532</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>9,97%</b>	<b>8,27%</b>

## 24 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2021	2020
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	1.374.003	349.521
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	101.144	101.732
<b>Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција)</b>	<b>13.585</b>	<b>3.436</b>

## 25 Неизвесни и преземени обврски

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 55.469 илјади денари (2020: 2.396.992 илјади денари). На датумот на овие посебни финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди. Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и преземени обврски (продолжува)

#### Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото нема заложени средства (2020: има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати). Прегледот на нето евидентираната вредност и проценетата вредност на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2020 година е како што следи:

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Нето евидентирана вредност (МКД)	31 декември 2021		Нето евидентирана вредност (МКД)	31 декември 2020	
			Проценет Износ (во МКД)	Проценет Износ (во ЕУР)		Проценет Износ (во МКД)	Проценет Износ (во ЕУР)
Халк Банка АД Скопје	Бензински Станици. хотел Струга.	-	-	-	446.344.959	676.188.018	10.960.353
Комерцијална Банка АД Скопје	Управна зграда. административн и објекти. хотел Маврово. останат недвижен имот. опрема. инвентар. енергетски постројки	-	-	-	308.061.315	1.377.479.571	22.327.610
		-	-	-	<b>754.406.274</b>	<b>2.053.667.589</b>	<b>33.287.963</b>

#### Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото има преземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 223.864 илјади денари (2020: 182.105 илјади денари).

#### Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие посебни финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2021 година најдоцна до 30 септември 2022 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

## 26 Трансакции со поврзани субјекти

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година.

2021	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
<b>Подружници</b>				
ТВ канал Макпетрол – Телма дооел Скопје	408	6.624	8.126	62.357
Пром Гас дооел Скопје	69	50.396	458.235	-
Макпетрол доо Белград	-	-	-	12.045
Петролмак Грција	95	3.287	-	49.265
<b>Придружени друштва</b>				
Оилко КДА Скопје	13.183	18.901	117.554	395.408
<b>Клучен раководен кадар</b>				
Клучен раководен кадар – побарувања	338	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	52.051
<hr/>				
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
<b>2020</b>				
<b>Подружници</b>				
ТВ канал Макпетрол – Телма дооел Скопје	303	5.890	3.629	59.908
Пром Гас дооел Скопје	2.708	-	412.993	-
Макпетрол доо Белград	784	181	-	21.188
Петролмак Грција	95	3.219	103	49.822
<b>Придружени друштва</b>				
Оилко КДА	8.135	16.689	100.782	331.926
<b>Субјекти каде Друштвото има поеднакво учество во капиталот</b>				
Гама ад	3.685	7.469	24.037	68.062
<b>Клучен раководен кадар</b>				
Клучен раководен кадар – побарувања	595	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	50.276

## 27 Настани по период на известување

По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи:

- Во текот на 2021 година, Друштвото донесе Одлука и склучи договор за продажба на хотел Маврово за износ од 1.416.000 евра. До датумот на овие посебни финансиски извештаи, Друштвото прими аванс во износ од 3.000 илјади денари и процесот е сеуште во тек.
- Како резултат на новонастанатата глобална политичка – економска и енергетска криза во текот на месец февруари 2022 година, Раководството на Друштвото ги следи кредитниот, ликвидносниот и оперативните ризици на дневна основа. Во таа смисла, Раководството на друштвото ги анализира настаните на локално и меѓународно ниво врз финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото. Овие посебни финансиски извештаи содржат значајни проценки во однос на исправката на вредноста на побарувањата и залихите. Исто така, Друштвото ги анализира настаните кои може да предизвикаат оштетување на средствата и до датумот на овие посебни финансиски извештаи, оценува дека не постојат такви настани.

Раководството на Друштвото се уште не може со разумна сигурност материјално да го квантифицира влијанието на кризата. Раководството на Друштвото оценува дека, до датумот на издавањето на овие посебни финансиски извештаи, работењето и финансиската состојба на Друштвото се материјално непроменети како резултат на кризата. Раководството во исто време презема чекори, за да ги амортизира претстојните евентуални негативни влијанија предизвикани од глобалната политичко-економска и енергетска криза и да обезбеди непречено оперативно работење, со внимателно планирање на својата ликвидност и прилагодување на ново настанатите услови во домашната и светската економија.

Раководството на Друштвото смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување.

